


ПЕТКОВИЋ ДРАГАН

слики и објекти



## ПЕТКОВИЌ ДРАГАН

Роден на 31. III. 1952 година во Скопје.

Академија за ликовна уметност отсек Сликарство завршил во Љубљана во класата на проф. Јанез Берник, 1977.

Член на друштвото на ликовните уметници на Македонија

Адреса: ул. „Сава Ковачевиќ“ 11—2/25 Скопје

Самостојни изложби:

Скопје 1981.

Дом на младите „25 Maj“ — Скопје 1982.

Групни изложби:

1974—1977 на изложбите на АЛУ во Љубљана

1980 изложба на млади ликовни творци во Скопје

1981 изложба на ДЛУМ Скопје

1982 Млада генерација IV во Скопје

Доживеаните искуства, претстави, односи и чувства кон светот- младиот сликар Драган Петковиќ (низ своите неколку фази) ги сведува на основните ликовни елементи — бојата и формата. За да ја истакне максималната доминација на бојата елиминирана е фигурацијата, литерарната нарација и дескрипцијата. Судирот на комплементарните бои или симултаните односи, доведуваат до оптичка илузија на движењето на бојата. Во сите слики, она што е битно за сликарскиот јазик на Петковиќ е: движење, ритам, динамика, контраст, комплементарен однос на боите, топли — студени, густи и ретки намази,

однос на делот кон целината, взајмното надополнување, светлост и простор, и знакот како визуелно размислување. Со интуитивното и потсвесното доминира рационалното. Долг е процесот на размислувањето, од знакот преку обемното поле до објектот, што претставува внатрешно раснење и проширување на ликовниот хоризонт. Во неговите слики верикалата е доминантна. Исклучок прават две слики: **Симултана мрежа** и **Раззурнувачко бело**. Првата е акција, т.е. експлзија на црвената боја, која може владее со просторот и има свойство да влијае на чувството на гледачот. Втората, со белата линија или сис-

тем на шифра — знак ги воспоставува ритмичките и хроматски односи.

Знакот, како ликовен израз слободно владее и си игра со просторот. Ја разбива, дематеријализира формата или затворениот простор. Звучноста на боите, ритамот формиран од знаците, ја прават позадината активна. На мигови се чувствуваат два сложа, пресек на два света, внатрешен и надворешен, а знакот е посредник меѓу нив. Другпат се чини дека обоените движења во просторот се без преден и заден план, како да се без почеток и без крај.

Од платно до платно (од **Динамична површина преку Комплементарни игри 1 и 2, Симултани игри 1 и 2, па до Радоста на живеењето**), знаците си даваат одговор еден на друг, заемно се откриваат, надополнуваат и активираат во заедничка игра.

Во маслата: **Структурата на жолтото, структурата на портокаловото, и Структурата на црвеното**, можноста на бојата да дојде до израз е максимална, хроматското единство го заситува окото. Сликата на обоените полиња ја открива илузијата на масата и просторот. Површините на овие слики се ослободени, создаваат отворени полиња кои се простираат вон границите на платното. Како што вели Шапиро: „Една абсолютност, во која гледачот може да се изгуби, во сеопфатното чувствување на доминацијата на бојата“.

Комплементарната пракса продолжува и во акварелите каде што динамиката е привидно смиренा. Флуидноста преминува во префинети, лирски треперења на светлината.

Објектот како синтеза на архитектурата, вајарството и сликарството потполно се интегрира со просторот, ја афирира слободата на мислењето и ги негира конзервативните принципи на сликарството. Formата и бојата се едно, комплементарниот однос го воспоставува, пластичкото. Објектот ја сугерира рамнотежата помеѓу енергијата и материјата, ритамот и просторот. **Непрекинатост 3 и 4** (кои поради рамните површини, сеуште, не се склуптури), упатуваат на многу други форми и даваат можност за безброј комбинации. Објектите не се пасивни. Не дозволуваат да бидат конзумирани, туку вршат активирање на гледачот. **Непрекинатост 5** кој е тродимензионален објект им претходи на **Варијациите на задна тежа 1 и 2**. Синтезата на сликарското и вајарското искуство и перфорацијата на слика-објект упатуваат на Х. Мур и Л. Фонтана. И во овој случај се определил за монохромните површини сликаны со чисти, звучни, но со послаб интензитет бои, полни со динамика и ритам. Објектите од двете страни, така да гледачот физички е вовлечен во нив. Иако се мали па димензии делуваат монументално, ги поврзуваат двета простора — внатрешниот со надворешниот.

Ова творештво кое не е карактеристично за нашата средина, одговара на дефиницијата на отворено дело“, подготвено за нови експерименти, бидејќи уметноста без експеримент е мртва уметност.

КОНЧА ПИРКОВСКА

## КАТАЛОГ НА ИЗЛОЖЕНИ ДЕЛА


1. ПРОДОР 1975 Акрилик  $79 \times 70,6$
2. СИМУЛТАНА МРЕЖА 1976, Акрилик,  $100 \times 70$
3. РАЗУРНУВАЧКО БЕЛО, 1976, Акрилик,  $100 \times 70$
4. ДИНАМИЧКА ПОВРШИНА, НА ЦРВЕНОТО, 1977/78, Акрилик и Поликолор,  $119,7 \times 50,1$
5. ОПСЕДНУВАЧКО ЦРВЕНО, 1977, Акрилик,  $111,5 \times 50,1$
6. КОМПЛЕМЕНТАРНИ ИГРИ I, 1977, Масло,  $39,3 \times 29,3$
7. ИГРИ НА СИМУЛТАНОСТА I, 1978, Масло  $52,5 \times 37,2$
8. КОМПЛЕМЕНТАРНИ ИГРИ II, 1978—80, Масло  $51,6 \times 34,2$
9. ИГРИ НА СИМУЛТАНОСТА II, 1978, Масло  $50,3 \times 36,1$
10. РАДОСТ НА ЖИВЕЕЊЕТО, 1978, Масло,  $50,3 \times 40,1$
11. ЖОЛТО, 1978, Масло,  $38,7 \times 27,1$
12. СТРУКТУРИ НА ЖОЛТОТО, 1978—80, Масло,  $52,4 \times 37,1$
13. СТРУКТУРИ НА ПОРТОКАЛОВОТО, 1978—80, Масло,  $52,4 \times 37,1$
14. СТРУКТУРИ НА ЦРВЕНОТО, 1978—80, Масло,  $55 \times 30,3$
15. ВКРСЕНИ СПЕКТРИ I, 1978—79, Акрилик,  $119,5 \times 80$
16. ТРЕПЕРЕЊЕ, 1979, Акрилик,  $119,7 \times 79,8$
17. СТРУЕЊА, 1980, Акрилик,  $65,4 \times 50$
18. ПУЛСИРАЊА, 1981, Акварел,  $55,2 \times 41,9$
19. ТЕК, 1980—81, Акварел,  $48 \times 32$
20. ШИРЕЊЕ НА ВИОЛЕТОВОТО, 1981, Акварел,  $100 \times 70,8$
21. БЕСКРАЈНО ПЛАВО, 1979, Акрилик,  $118,5 \times 89$
22. БЕСКРАЈНО ЦРВЕНО, 1979, Акрилик,  $119 \times 89$
23. НЕПРЕКИНАТОСТ III, 1977—79, Акрилик,  $30 \times 15 \times 15$
24. НЕПРЕКИНАТОСТ IV, 1977—79, Акрилик, “;
25. НЕПРЕКИНАТОСТ V, 1979—82, Акрилик, ““
- 26—28. ВАРИЈАЦИИ НА ЗАДАДЕНА ТЕМА I, 1932, Акрилик, ““
- 29, 30. ВАРИЈАЦИИ НА ЗАДАДЕНА ТЕМА II, 1932, Акрилик, ““

Фотографии и Дијапозитиви: Милутин Степановић-Жуби

Ликовно обликување: Драган Петковић

Печатено во Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје

Тираж: 150 примероци



ДОМ НА МЛАДИТЕ „25 Мај“ СКОПЈЕ  
ГАЛЕРИЈА ДЕКЕМВРИ '82

